

Living the

LOTUS

Buddhism in Everyday Life

9
2016

VOL. 132

FOUNDER'S ESSAY

Цвеќето кое цути во добронамерно и флексибилно срце

Речено е дека кога одреден забележан манга уметник би прифатил нов ученик, уметникот би обрнал поголемо внимание на темпераментот на потенцијалниот студент отколку на неговата вештина. Ние можеме да се прашуваме како некој со ограничени вештини на цртање може воопшто да стане манга уметник. Но ако луѓето се концентрираат само на една задача, постојат моменти кога дури и кога некој мисли дека е изгубен случај може да се развие, ненадејно и драстично подобрувајќи се. Зар тоа не е фасцинантно?

Помеѓу верниците на Шаќјамуни била личност наречена Цудапантака, кој неможел да запомни дури ни една фраза од Будините учења. Тој се

посветил себеси само на едно практикување, мислејќи, 'Јас ќе го прочистам манастирот,' како што Будата го подучувал него, и така ден по ден тој се концентрирал на чистење на манастирот. Еден ден, тој ненадејно достигнал просветлување. Тоа е истото нешто, зар не? Кога вие одржувате добронамерно и флексибилно срце кое со еден ум истрајува како што вашиот учител ве подучува, сигурно ќе дојде ден кога цвеќето, претходно скриено во вас, ќе процвета.

Ако вие ги прашате луѓето кои работат на врвни позиции на различни полиња какви тие биле како основци, тие кои ги сметале за способ-

Од *Каисозуикан* 8 (Косеи Издавачка Куќа.) стр. 100-01

Живеејќи го Лотосот Број 132 (Септември 2016)

Објавено од Ришо Косеи Каи
Интернационал, Фумонкан, 2-6-1 Вада,
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија
Тел: +81-3-5341-1124
Факс: +81-3-5341-1124
Имејл: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Сениор Едитор: Схоко Мизутани

Едитор: Шизуџо Миура

Цолп Едитор: Александар Димовски

Уредувачкиот тим на Меѓународното Ришо Косеи Каи

Ришо Косеи Каи е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Никџо Нивано и Ко-основачот Мџоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алтруистички активности и соработка со други организации.

The title, *Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life*, is meant to convey our hope of striving to practice the teachings of the Lotus Sutra in daily life, to enrich and make our lives more worthwhile, like lotus flowers blooming in a muddy pond. The online edition aims to make Buddhism more practicable in the daily lives of people around the world.

GUIDANCE BY PRESIDENT NIWANO

Брилијантноста на нашите постари граѓани

Ничико Нивано
Претседател на Ришо Косеи Каи



Со природно задоволство

Во денешно време во Јапонија, постојат околу 16.41 милиони луѓе над возрастата од седумдесет-и-пет, кои вообичаено се нарекуваат *коки кореиши* (стари жители во покасно доба). Јас сум еден од нив. Едно прекрасно писмо кое јас го добив неодамна посочува дека, преку менување на зборот *коки* (покасно доба) со хомоним кој значи брилијантно и сјаечко, старите жители во покасно доба се всушност брилијантни, сјаечки постари граѓани. Со други зборови, после добата од седумдесет-и-пет, луѓето можат да бидат уште повеќе светли и брилијантни- да имаат ведри чувства и да пренесуваат слика на среќни, активни стари луѓе.

Сепак, 'брилијантни, сјаечки стари луѓе' не секогаш се активни и весели луѓе, што ни отвара деликатен проблем.

'На пролет, цвеќињата. Во лето, кукавицата. На есен, месечината. И во зима, сјајниот снег, чист и ладен.' Ова е познатата поема од Зен мајсторот Доген (1200-1253). Оваа поема изразува како секоја од четирите сезони, сами по себе, зрачат со својата препознатлива брилијантност. Сите тие се вклучени во делувањето на природата, и секоја од нив е прекрасна на нејзин сопствен начин.

Од оваа гледна точка, да се биде светол и брилијантен сугерира многу повеќе отколку активности во центарот на вниманието, и е важно дека дури и во нашите постари години, таканаречената касна есен на животот, ние сме способни искрено да ги прифатиме нештата за тоа што се во секој момент.

Со други зборови, настрана од тие што остануваат крупни, здрави и активни, сите тие кои го усмеруваат нивниот поглед кон фактот дека тие постојат тука и сега и се свесни за брилијантноста изразена во тој факт, и се благодарни за тоа, се во највистински смисол, светли, брилијантни стари лица.



Брилијантноста на бодисатвите

Од една страна, старото доба има брилијантност која неможе да се најде помеѓу помладите генерации, но неоспорно реалноста е дека тоа вклучува страдање. Не само за старите луѓе кои мораат да добијат нега, но и за некои од тие луѓе кои се грижат за стари членови на фамилијата исто така, изразот 'брилијантни, сјаечки стари лица' може да звучи како перење на дилемата на креираните грижи кои тие незнаат како да ги изразат за скапата и исцрпувачка ситуација.

Сепак, додека вашите срца се окупираани со тешкотиите и комплицираните чувства кои тешко се изразуваат и вие негодувате за таквата ситуација, во истото време му посакувате на личноста на која и треба нега да оздрави. Во длабочините на вашите срца, вие сакате да направите се што е можно за да помогнете. И тоа што го поттикнува во вас таквото длабоко сочувство е, без сомнеж, фактот дека членот на вашата фамилија има потреба од нега. Заради тоа, јас мислам дека таквиот член на фамилијата кој служи како причина, осветлувајќи ја ламбата на сочувство на давачот на нега, заслужува да биде опишан како 'сјаечка брилијантност.'

На пример, ние не смееме никогаш да заборавиме дека дури и некој кој е прикован за кревет може да стане брилијантен, сјаечки бодисатва, служејќи како плуг и мотика кои го култивираат полето на срцата и умовите на луѓето околу него или неа. Како што Основачот Никјо Нивано еднаш рекол, 'Јас сакам да живеам таков вид на живот кој е, сам по себе, помагање,' начинот на кој ние ги живееме нашите животи може да биде една форма на такво помагање.

Се разбира, исто како што научникот на Ориентална философија Масачиро Јасуока (1898-1983) рекол, 'Тајната како никогаш да не се остари е да се продолжи да се биде страшен за учење, уметности, и религиозна верба,' кога ние водиме животи кои се активно вклучени во учење како практично да допринесеме на општеството, ние водиме животи кои се помагање на брилијантноста на старите лица.

Се разбира, не треба да се каже дека нашите Ришо Косеи-каи Дарма центри и нашата Заедница имаат цврсто поставена основа за тоа. Учењата на Будата кои ние ги учиме во нашите Дарма центри се применуваат во нашите домови и заедници. Тоа му дава на секој од нас причина да живее целосен живот и да носи радост кон секој околу нас. За нас, сосема е природно да си помагаме еден со друг и да бараме помош еден од друг, исполнувајќи ги нашите Дарма центри со љубезна обзирност. Гледајќи такви брилијантни, сјаечки стари членови во Дарма центарот, јас сум сигурен дека тие служат како примери за помладата генерација, и дека играат суштинска улога во заедниците.

Од Косеи, Септември 2016.




Child Care lifeline

Јас имам две деца, но јас неможам да почувствувам дека тие се подеднакво сакани

Q

Мојата ќерка сега има четири години. Неодамна, јас имав проблем да ја видам како убава. Пред неколку дена, кога јас невнимателно скршив чинија, таа веднаш дојде до мене и ми рече, 'Мила моја, ти пак го направи тоа. Едноставно, ти неможеш да го спречиш тоа.' начинот на кој таа зборуваше беше ист како мојот; таа е целосно непријатна. Јас мислам дека мојот едногодишен син е посимпатичен од неа, и јас посветувам повеќе време на него. Што јас можам да направам за да го решам мојот проблем?



A

Јас мислам дека иако вие имате проблем да ја видите вашата ќерка како 'сакана', вие веќе сте прекрасна, нежна мајка.

Јас мислам дека вие страдате заради тоа што би сакале да осетите дека вашето дете е повеќе сакано, и сакате да посветите поголема наклонетост кон неа. Оваа желба да се осврнете кон себеси и кон вашиот секојдневен живот е нешто што треба да го цените.

Во фамилијарното образование ние велíme, 'ставот на родителите е исправниот начин на образование,' што значи дека децата ќе се развиваат под влијанието на нивните родители. Децата ги копираат зборовите и делата и ставовите на нивните мајки-и добрите и лошите аспекти-такви какви што се. Вие рековте дека 'начинот на кој таа зборуваше беше ист како вашиот.' Тоа е затоа што таа ве сака многу и затоа ве имитира. Децата немаат лоша волја кога тие зборуваат на таков начин; тие само го копираат тоа што го слушаат секој ден.

Ве молиме да го прифатите тоа што таа го прави како соопштување на вашиот секојдневен став кон вас. Со топло срце, ве молиме да се обидете да ѝ речете на вашата ќерка, 'Јас скршив чинија! Благодарам што се грижиш за мене!'

Таквата нежност од симпатична мајка ќе продре во срцето на детето.

Вашата ќерка мора да се чувствува уште повеќе осамена затоа што вие трошите повеќе време со вашето помало дете. Сепак, таа знае дека таа е постарата сестра, и мора да биде трпелива, иако таа е мало девојче. Сепак, таа понекогаш сака вие да обрните внимание на неа. Јас сакам вие да го разберете тоа.

Покрај тоа, ве молам да ги препознаете и пофалите сите добри точки што таа ги има, без обзир колку и да се мали. Вашата ќерка ќе ја чувствува љубовта на нејзината мајка. И возрасните и децата стануваат посреќни и повеќе отворени кога тие се фалени.

Ако вие продолжите да правите такви напори, то-

гаш јас сум сигурен дека вие ќе бидете способни да почувствувате дека и двете ваши деца се подеднакво сакани.



Point 1 Читајте ги чувствата на вашата ќерка скриени позади нејзините зборови и дела.

Ве молиме усмерете го вашето внимание кон чувствата на вашата ќерка, која моментално се приближува кон вас кога ќе ве види како правите грешка. Јас разбираам дека на вашиот син му треба повеќе помош сега, и затоа вашата ќерка има потреба од уште повеќе наклонетост. Во нејзиното најдлабоко срце, таа сака да знае дека вие се грижите за неа.

Point 2 Едукација преку инспирација

Четири-годишно дете може да направи многу нешта, и затоа би било добро да ја прашате неа да помогне со домашните обврски. Додека помага, ако таа скрши чинија или нешто слично на тоа, прашајте ја дали таа е добро попрво отколку да ја осудувате за тоа што го направила. Тогаш, кога таа ќе види некој друг во слична ситуација, таа ќе биде способна да му рече на таа личност, 'Дали сте добро?'

(Одговор: Токискиот Институт за Истражување на Фамилијарното Образование)

На основа на принципот, 'Ако родителите се променат, тоа ќе го направат и нивните деца,' Истражувачкиот Институт за Образование на Фамилиите одржува средби со предавања во различни делови на Јапонија и во други земји, каде е обезбедена консултација за воспитување на деца. Многу среќни фамилии биле родени преку 'образование на фамилиите да учат од децата.'

Станувајќи свесен за вашата среќа

Вашата ќерка сака да имитира се што прави нејзината мајка. Вие сте голем извор на гордост за вашата ќерка, зар не? Вашата ќерка има пораснато толку многу така да сега таа може да се однесува како нејзината мајка.

Будизмот подучува две големи Вистини- 'Сите нешта се непостојани' и 'Ни што нема его.' Претходното означува дека се е во постојана промена, вклучувајќи ги сите појави во светот. Второто симболизира дека се во овој свет е меѓузависно од се друго, и неможе да постои само. Будизмот исто така подучува дека ние можеме да стекнеме мир на умот ако водиме живот во согласност со тие две големи Вистини.

Кога ние ги применуваме тие Вистини во случајот на вашата ќерка, тогаш ние гледаме дека таа се развила на таков позитивен начин да таа може да го имитира однесувањето на нејзината мајка. Таа исто така пораснала да биде поголема сестра ослонец, благодарение на раѓањето на нејзиниот мал брат. И вие, се разбира, имате пораснато да бидете мајка на две деца. Така, секој е меѓузависен на секој друг, и вашите сегашни страдања не би настанале ако не би постоела барем една личност од тие три.

Претседателот Нивано нè подучувал во неговите Дарма совети во врска со вистинската среќа на овој начин: 'Осознавајќи дека тоа што го имаме тука и сега е тоа за кое треба да бидеме најблагодарни е патот кој води кон откривање на суштинска среќа.' (Кокоро но Манако о Хиразу (Отварање на очите на умот) стр. 289)

'Мојата ќерка има пораснато толку многу што сега може да ме имитира. Моите две деца имаат добро здравје.' Ако вие гледате на нештата од таква радосна и пријатна точка, вие би ги виделе зборовите и делата на вашата ќерка како драгоцен и симпатични. Тогаш вие би биле способни да станете свесни за среќата со која сте благословени во овој момент.

(Надгледувано едитирање од Отсекот на Дарма Едукација и Развој на Човечки Потенцијали, Ришо Косеи Каи)



Please give us your comments!



Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добродојдени

Ве молиме да ги пракате Вашите коментари на следната

Интернет адреса: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp


Living the LOTUS

’ Ве молиме дајте ни ги Вашите коментари!

Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добро дојдени

Ве молиме да ги пракате Вашите коментари на следната

Интернет адреса: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp



🌸 RISSHO KOSEI-KAI INTERNATIONAL BRANCHES 🌸

Rissho Kosei-kai Overseas Dharma Centers

2016

Rissho Kosei-kai International

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First Street Suite #1 Los Angeles
CA 90033 U.S.A

Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org http://www.rkina.org

Branch under RKINA

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattle@juno.com
http://www.buddhistLearningCenter.com

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Rd. Clearwater, FL 33764, USA
Tel: (727) 560-2927
e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net http://www.rkina.org/losangeles.html

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437
e-mail: info@rksf.org http://www.rksf.org

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com http://rk-ny.org/

Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.
Tel: 1-773-842-5654
e-mail: murakami4838@aol.com
http://home.earthlink.net/~rkchi/

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

http://www.rkftmyersbuddhism.org/

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: rkokdc@gmail.com http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls

1660 Portland St. Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

1571 Race Street, Denver, Colorado 80206, U.S.A.
Tel: 1-303-810-3638

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

635 Kling Dr, Dayton, OH 45419, U.S.A.
http://www.rkina-dayton.com/

Rissho Kosei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,
CEP 04116-060, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br http://www.rkk.org.br

Rissho Kosei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
CEP 08730-000, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446/55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Jhongheng District, Taipei City 100, Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433
http://kosei-kai.blogspot.com/

Rissho Kosei-kai of Taichung

No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist.,
Taichung City 401, Taiwan
Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937 Fax: 886-4-2215-0647

Rissho Kosei-kai of Tainan

No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

Rissho Kosei-kai of Pingtung

Korean Rissho Kosei-kai

6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan

3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

Branches under the Headquarters

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road,
North Point, Hong Kong,

Special Administrative Region of the People's Republic of China
Tel & Fax: 852-2-369-1836

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

15f Express tower, Enkh taiwnii urgun chuluu, 1st khoroo, Chingeltei district, Ulaanbaatar, Mongolia
Tel: 976-70006960
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Sakhalin

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949
e-mail: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Venezia

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

Rissho Kosei-kai of Sydney

International Buddhist Congregation (IBC)

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Sugunami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230 *Fax:* 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp <http://www.ibt-rk.org/>

Rissho Kosei-kai of South Asia Division

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Sugunami, Tokyo, 166-8537, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 *Fax:* 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Branches under the South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi,
110060, India

Rissho Kosei-kai of West Delhi

66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka
New Delhi 110075, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,
Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Ambedkar Nagar, West Police Line Road
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Singapore

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia

Thai Rissho Friendship Foundation

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 *Fax:* 66-2-716-8218
e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka

House#408/8, Road#07(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani

Maitree Sangha, Mayani Bazar, Mayani Barua Para, Mirsarai,
Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox'sbazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu

Rissho Kosei-kai Dhamma Foundation, Sri Lanka

382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralessgamuwa, Sri Lanka
Tel & Fax: 94-11-2826367

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Rissho Kosei-kai of Habarana

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Other Groups

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai